

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија, Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои сакаат да остварат атрактивен принос на своите средства со користење на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот. Портфолиото главно се состои од UCITS фондови управувани од Security Kapitalanlage AG (Security KAG). Со инвестирање во Фондот, инвеститорите можат да постигнат диверзификација на нивниот капитал и да ги остварат своите лични финансиски цели, притоа имајќи висока ликвидност на инвестицијата.

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС

* Просечен месечен принос		* Принос од основање
12 месеци	/	0,67%
2 години	/	
5 години	/	
од основање	0,37%	

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	Граве Глобал
Датум на основање	13.5.2019
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	31.185.072,20
Цена на удел	100,6656
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	9,04%
Ризична класа	4

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ


Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	не се наплатува (0%)
Надомест за излез	не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на Фондот:

Надомест за управување	2% годишно
Надомест за депозитарна банка	0,21% годишно


ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП ВЛОЖУВАЊА

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBA	18,04%
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	18,03%
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQU	18,00%
APOLLO EUROPEAN EQUITY (A)	17,96%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	11,92%
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF	11,86%
Еуростандард банка АД Скопје - депозит	4,46%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

